

## Годишен финансиски извештај за Helvetas Swiss Intercooperation од Швајцарија – подружница во Скопје за 2020 година

Годишниот финансиски извештај за Helvetas Swiss Intercooperation од Швајцарија, подружница во Скопје (HSI Подружница Скопје) се однесува на периодот кој започнува на 01 јануари 2020 година и завршува на 31 декември 2020 година.

При изготвувањето на Годишниот финансиски извештај се применуваат соодветното законодавство и меѓународните сметководствени стандарди и принципи.

На денот на затворањето на годишната сметка која е 31.12.2020 година, состојбата е следна:

### 1. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

<u>Опис</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Вкупни приходи	41.948.608	53.259.292
Вкупно расходи	30.404.094	34.015.975
Разлика приходи -расходи (пред оданочување)	11.544.514	19.243.317
Данок на вкупен приход (1%)	0	0
Разлика приходи -расходи (по оданочување)	11.544.514	19.243.317

#### 1.1. Вкупни приходи

Категоријата вкупен приход е составена од следните подкатегории:

<u>Опис</u>	<u>Сметка</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од донации	730	41.506.645	52.872.386
ПКР	721	441.963	386.916

а) Поткатегоријата **Приходи од донации** се состои од примени парични и материјални средства/добра од донаторот Швајцарската агенција за развој и соработка

б) Поткатегоријата **ПКР** се состои од позитивни курсни разлики. ПКР (Позитивна курсна разлика) е сметководствена категорија и ја претставува разликата во курсот на валутите од моментот на нивното пристигнување до нивното префрлање на трансакциската сметка во мкд

#### 1.2. Вкупни расходи

Категоријата Вкупни расходи е составена од следните подкатегории:

<u>Опис</u>	<u>Сметка</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Потрошен материјал	400	146.576	102.727
Други услуги	403	6.104.001	8.639.607
Превозни-транспортни услуги	404	94.961	1.161.660
Репрезентација и реклама	405	265.311	433.044
Наемнини	408	1.096.147	1.145.568
Провизија на банки	410	50.667	77.928
Премија за осигурување	412	31.043	40.180

Дневници	413	95.541	237.767
Надоместок за вработени и консултанти	414	2.675.516	1.899.383
Негативна курсна разлика	415	412.836	179.716
Членарини	416	250	550
Интелектуални и други услуги	417	385.922	303.393
Опрема	441	274.490	74.254
Донации од правни лица	450	13.532.355	15.397.506
Пресметани бруто плати	460	4.948.829	4.112.047
Даноци и доплати кои не зависат од крајниот резултат	470	289.649	210.645

а) Поткатегијата **Други услуги** е составена од комуникациски трошоци како што се телефонија, мобилни, интернет, пошта, одржување на возила, обуки на вработените, услуги за печатење и други услуги поврзани со спроведувањето на проектните активности

б) Поткатегијата **Надоместок за вработени и консултанти** се состои од платен надоместок/хонорари на ангажирани консултанти, преведувачи/преведувачи, транскрипции, советници итн..

в) Под-категијата Интелектуални и други услуги се состои од расходи/трошоци за ревизија, сметководствени услуги, адвокатски такси и други непроизводствени услуги;

г) Подкатегиите Донации на правни лица се издатоци за програмски активности, извршени со партнерите или преку директна поддршка на приватниот сектор и училиштата.

### 1.3. Разлики помеѓу приходите и расходите

Категоријата Разлика помеѓу приходи и расходи е сметководствена категорија и означува вишок/недостиг на приход во однос на направените расходи

## 2. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

По распределбата на разликата меѓу приходите и расходите и по оданочувањето по одредени намени, финансиската состојба е следна:

Опис	2020	2019
Добра	13.721.532	21.729.956
Обврски и Средства	13.721.532	21.729.956

### 2.1. Добра

Категоријата Средства се состои од следните под-категији:

Опис	2020	2019
Основни добра	1.555.912	1.812.750
Тековни добра и депозити	7.255.630	19.453.994
Авансни обврски	4.909.990	463.212

а) Поткатегијата **Основни добра** се состои од основни средства.

б) Поткатегијата **Тековни средства и депозити** се состои од парични добра/средства распределени во посебни денарски сметки и девизна сметка.

с) Поткатегијата **Авансни обврски** се состои од авансни плаќања со склучени договорни страни/добавувачи за одреден временски период.

**2.2. Обврски и средства**

Категоријата добра се состои од следните пот-категории:

Опис	2020	2019
Деловен фонд	1.511.715	1.812.750
Ревалоризациона резерва	44.197	
Обврски кон добавувачи/изведувачи	621.105	603.889
Други краткорочни обврски		70.000
Задржана добивка	11.544.515	19.243.317

а) Поткатегоријата **Обврски кон добавувачи/изведувачи** се состои од краткорочни обврски кои доспеваат до крајот на месец декември 2020.

б) Поткатегоријата **Други краткорочни обврски** се состои од краткорочни обврски кон физички лица како и данок на личен доход.

в) Поткатегоријата **Задржана добивка** се состои распределен вишок на приходи над расходите по одделни години (2019-2020), намален за изразената загуба за 2020 година.

Скопје, 28.02.2021.

Maja Lostova  
Financial Manager